

ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: **06731/2021**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Министерство за економија**

I.1.2) Адреса: **ул.Јуриј Гагарин бр.15**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Мирхан Арифи**, адреса на е-пошта: **mirhan.arifi@economy.gov.mk** телефон/факс: **+38923093455/**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:
На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи - Економија и финансии

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Подготовка и имплементација на медиска стратегија и посредување при закуп на медиски простор на дигитални медиуми

II.1.1) Објавување на проценета вредност **Не**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга број: 8 Услуги за развој и истражување во случај кога резултатите се користат исклучиво за вршењето на функциите и надлежностите на договорните органи**
Консултантски услуги **Не**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
Република Северна Македонија

II.3) Секторски договор **Не**

II.4) Централно тело **Не**

II.5) Групна набавка **Не**

II.6) Електронски каталог: **Не**

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **Детален опис на предметот на договорот за јавна набавка е даден во техничката спецификација во прилог на оваа тендерската документација**

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: **Да**

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра	Опис
32000000-3	Радио, телевизиска, комуникациска, телекомуникациска и сродна опрема
73000000-2	Услуги за истражување и развој и сродни консултантски услуги
79000000-4	Деловни услуги: правни, маркетинг, консултантски услуги, регрутирање, печатење и осигурување

П.9) Делива набавка **Не**

П.10) Рамковна спогодба: **Не**

П.11) Алтернативни понуди **Не**

П.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **12**

П.13) Претходна проверка на пазарот? **Не**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор: **Најдобар однос меѓу цена и квалитет**

Елементи	Бодови
Искуство на економскиот оператор и персоналот	30
Карактеристики на бараниот минимален квалитет и техничка вредност, естетски и функционални карактеристики	30
Цена	40

III.4) Електронска постапка? **Да**

III.5) Електронска аукција **Да**

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: **Не**

IV.1.2) Изјава за сериозност: **Да**

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Не**

IV.1.4) Авансно плаќање: **Не**

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): **Не**

IV.1.6) Резервирани договори **Не**

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

- IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН
 - потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
 - потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
 - Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
- IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: **Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран**

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги: **1. Минимум 3 години искуство во дејноста 2. Целосно изработени и реализирани минимум 5 проекти од слична природа за различни компании/државни институции во последните три години 3. Економскиот оператор треба да има најмалку 5 вработени лица кои имаат најмалку 2 години искуство во подготовка и реализација на проекти од слична природа доказ 1. Изјава дека економскиот оператор има минимум 3 години искуство во дејноста 2. Изјава дека економскиот оператор има реализирано минимум 5 проекти од слична природа во последните три години во која ќе има предмет на извршената услуга, компанија/државна институција за која е извршена услугата, вредност и период на извршување на услугата. 3. Изјава со листа дека Економскиот оператор има вработено најмалку 5 лица во својата фирма, со доказ М1/М2 образец или ангажирани лица со докази – валидни договори за ангажман, кои имаат најмалку 2 години искуство во подготовка и реализација на проекти од слична природа што се докажува со лична изјава на вработените или ангажираните лица со прилог потврди (биографии)**

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до **21.05.2021 година во 11:00 часот**

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: **13.05.2021 година во 15:30 часот**

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: **15.05.2021 година во 15:30 часот**

V.3) Период на важност на понудата: **90 дена**

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите
21.05.2021 година во 11:00 часот, место: **Министерство за економија со адреса на ул.Јуруј Гагарин број 15, 1000 Скопје**

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: **21.04.2021 година**

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

Известувања за склучен договор

Известувања за измена за склучен договор:

ДЕЛ XII : ГОДИШЕН ПЛАН НА ОГЛАСОТ

